

ИЗВЕШТАЈ
За работата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во 2009 година

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди е организациона единица во Министерството за внатрешни работи во чија надлежност е откривањето и документирањето на незаконско и непрофесионално постапување на вработените во Министерството и Полицијата, како и контрола на законитоста и ефикасно извршување на работите и задачите од страна на организационите единици во Министерството.

СВКПС непосредно работи на документирање на пречекорување на законските овластувања на овластените службени лица, а во тие рамки Секторот непосредно учествува во расчистување на неправилностите во работењето на припадници на МВР по добиени анонимни достави, претставки од граѓани и вработени во МВР, проверки и одговори по барања доставени од јавниот обвинител, институциите за надворешна контрола на Министерството, невладини организации и други субјекти, кои се однесуваат на незаконито и непрофесионално постапување на вработените во Министерството и полицијата во вршење на службени дејства, работи по наредба на Министерот, како и податоци, информации и сознанија, кои самостојно ги прибира.

Како контролен механизам на работата на Министерството, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и во текот на 2009 година, настојуваше да го продолжи трендот на зголемување на својата ефикасност и ефективност во работата и остварување на активностите содржани во Програмата за работа.

Статистички показатели за работата на Секторот

Во текот на изминатата година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, презеде мерки за испитување на **1355 (1148)¹ случаи** на посочени пречекорувања на овластувања и злоупотреби на службената положба и овластување на службени лица, што претставува зголемување на бројот на испитани случаи за 18 % во однос на истиот период минатата година.

За тие случаи, како и за случаите кои сеуште не се завршени, а се предмет на работа, во Секторот се примени 493 (594) **писмени претставки од граѓани**, што споредено со истиот период минатата година се во намалување за 17%. Намален е и бројот на примени **записници за усно поднесени претставки-262 (298)**, во кои граѓаните реагираат на одредени неправилности во работењето претежно на полициските службеници. Во изминатиот едногодишен период е зголемен бројот на примени **анонимни поднесоци- 85 (67)**, во кои граѓаните укажуваат на одредени неправилности во

¹ Бројките во заградата се однесуваат на истиот период минатата година

работењето на вработени лица во МВР, меѓутоа од најразлични причини не ги кажуваат сопствените генералии. За 12% во однос на минатата година е намален бројот на пријавите за непрофесионално и незаконско постапување на припадници на МВР **по пријава на тел. број 199- 193 пријави**. Во половина на вака пријавените случаи граѓаните не ги кажуваат генералиите, а и различни се видовите на злоупотреба пријавени по телефонска пријава.

Писмени реакции во вид на претставки жалби и поплаки против работата на вработените во Министерството за внатрешни работи се добивани и преку невладини организации, вкупно - 66 (60). Повеќе од половина на добиените поднесоци од невладини организации- **35 (38)** се од **Хелсиншкиот комитет за човекови права** во Република Македонија, по една од хуманитарната организација „**Нова надеж**“ и **ХОПС**, една од здружението „**Достоинство**“ додека останатите **28** поднесоци се од невладини организации имплементирани во **Проектот за поддршка на човековите права**. Од овие невладини организации, најголем број претставки – **девет** се од здружението **"Сите за правично судење"**, **осум** од **НВО „Избор“**, **шест** се од **НВО Центар за граѓанска иницијатива**, **четири** претставки се добиени преку **"АРКА"** и **една претставка** преку **Центарот за демократски развој**. Ваквите поднесоци во најголем број случаи се однесуваат на предмети кои се повторуваат, за кои веќе од други субјекти се добиени претставки или по други основи е доставуван одговор.

Исто така, во овој период се добиени и **70 (51)** поднесоци од **Народниот правобранител**, како и **23** поднесоци од **адвокати како полномошници на граѓани**, **19** од фирми и други правни лица и др.

Покрај, добиените претставки, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди постапуваше врз основа на сопствени податоци и сознанија по добиени известувања, по наредба на Министерот, како и по барања што ги доставуваат или непосредно ги презентираат работниците на Министерството. Така, во овој период се добиени и **138 (154)** **службени материјали (сл.белешки, информации, телеграми) од организационите единици во МВР** во кои се укажува на одредени неправилности или незаконитости сторени од припадници на МВР.

Во најголем број на случаи, претставките се однесуваат на забелешки за непрофесионално постапување на овластените службени лица во смисла на преземање на службени дејства по однос на одреден настан или се незадоволни од преземените мерки и активности, забелешки на записниците при случена сообраќајна незгода, начинот на приведување и лишување од слобода и слично.

Од **1355** случаи за кои се вршени проверки, **957** се предмети кои се постапувани врз основа на добиени претставки од граѓански и правни лица во кои се посочени неправилности извршени од страна на вработени во МВР, а останатите се по добиени известувања, сознанија и друго. Од анализа на структурата на добиени и постапени предмети по претставки од граѓани, може да се констатира дека во **601** случи наводите изнесени во претставките се **неосновани**, **156** случаи **се основани**, **135** предмети се без исход, односно **нема доволно докази** за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, **34** се **делумно основани**, за **пет предмети** има потреба од дополнително преземање на мерки, односно **проверките продолжуваат**, за **26** случаи од претставките е утврдено дека нема основ за постапување или не се во надлежност на СВКПС.

Инаку, за сите постапени **1355** предмети по извршени проверки за **277 (257)** случаи се утврдени **одредени неправилности во работењето на припадниците на Министерството за внатрешни работи**, при што согласно Законот за внатрешни работи, Колективниот договор на МВР и останатите правилници, од страна на СВКПС се изречени задолжителни

дисциплински мерки до началниците каде се вработени службените лица кои непрофесионално и незаконски постапувале, согласно одредбите од Колективниот договор да иницираат соодветни постаки према истите.

За утврдените неправилности СВКПС против **201** (173) полициски службеник изрече задолжителна мерка за поведување на **постапка за утврдување на одговорност пред Комисијата за отказ**, а за **160** (96) вработени лица во МВР мерката **намалување на дел од плата**. Исто така, по извршените проверки СВКПС, изрече задолжителна мерка **предупредување** за **193** (122) службени лица. За **13** (53) службени лица, кога по извршените проверки се утврдени одредени неправилности, од страна на СВКПС е изречено **прераспоредување** на друго работно место, за **28** (39) припадници на МВР изречени се задолжителни мерки за отстранување од работното место и Министерството- **суспендирање**. За **66 вработени во МВР** се изречени задолжителни мерки непосредниот старешина да покрене постапка до Министерот за внатрешни работи да биде донесено Решение за отказ без водење на постапка пред Комисијата за отказ (за 58 од нив се работи за кривични пријави поднесени од Одделот за организиран криминал, кои се однесуваат на кривични дела примање поткуп против вработени во ПС за ГК „Табановце“ и „Кафасан“). Против **91** (31) **службено лице** е изречена задолжителна мерка покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност за надомест на штета, а за еден припадник на МВР е предложено поведување на прекршочна постапка.

Инаку, во случаите каде се утврдени незаконитости во постапувањето на службените лица кои имаа обележје на кривично дело, од страна на СВКПС се поднесени **36 кривични пријави** против **50 службеници лица** за сторени **44 кривични дела**. Од вкупно пријавените 44 кривични дела, најмногу-25 се за „**злоупотреба на службената положба и овластување**“, пет кривични дела „**фалсификување службена исправа**“, две дела „**измама**“ и по едно кривично дело „**примање поткуп**“, „**употреба на исправа со неистинита содржина**“, „**предизвикување општа опасност**“, „**несовесно работење во службата**“, „**послужување во службата**“, „**фалсификување исправа**“, „**противправно лишување од слобода**“, „**разбојништво**“, „**тешка телесна повреда**“, „**противзаконито ослободување на лице лишено од слобода**“, „**недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материји**“ и продолжено кривично дело „**посебни случаи фалсификување службена исправа**“. Од вкупно пријавените лица, 25 се полицајци, осуммина инспектори, четворица командири, тројца референти во управни служби, двајца поранешни началници, двајца поранешни командири, еден началник, еден помошник командир, еден заменик командир, еден поранешен заменик командир, еден поранешен аналитичар и еден оператор на терминал. Од нив, десет лица се вработени во Секторот за гранични работи, десет се вработени во СВР Куманово (двајца од нив во ПО за БПС), осум во СВР Скопје, четворица во ПС Струга (двајца од нив во НК за КР Струга), четворица во ПС Штип (еден од нив во НК за КР Штип), двајца во МВР (ЦПС- Сектор за обезбедување и ПС за БПС- автопат), двајца во СВР Тетово, двајца во СВР Велес, двајца во ПС Гостивар (еден од нив во ПС за БПС), двајца во ПС Берово (еден од нив во НК за КР Берово), двајца во ПС Винаца (еден од нив во ПС за БПС Винаца), еден во ПО за БПС Делчево и еден вработен во Надворешна канцеларија за управни работи-Крушево.

Во овој период, СВКПС поднесе и **една кривична пријава против граѓанин** за сторено кривично дело „**лажно пријавување на кривично дело**“.

Покрај ова, во текот на годинава се изготвени и доставени **67 Посебни извештаи** до Основните јавни обвинителства во Р.Македонија, од кои **33 се по**

барање на ОЈО, а другите **34** се **Посебни извештаи за известување** на надлежниот јавен обвинител за негово понатамошно постапување.

Во овој период, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во два случај ја **испитуваше основаноста оправданоста и правилноста за употреба на средства за присилба**, при што за еден од тие случаи е утврдено дека истата е основана, оправдана и правилно употребена и е во согласност со Законот за полиција и Уредбата за употреба на средства за присилба, додека во вториот случај употребата на физичка сила е неосновано и неоправдано употребена поради што полицискиот службеник е кривично пријавен за сторено кривично дело „тешка телесна повреда“.

Во текот на изминатата година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди постапуваше по **79 (64) поднесоци**, од граѓани во кои е наведено дека спрема нив од полициски службеници **е употребена физичка сила**. По преземени мерки е утврдено дека **37 поднесоци се неосновани**, а во **36 случаи** поради немање на доволно докази **не може да се утврдат наводите во претставката** за употребена физичка сила, при што за пет од тие случаи се поднесени Посебни извештаи до јавното обвинителство за негово запознавање и постапување. Додека во **шест случаи е утврдено дека физичката сила е неосновано и неоправдано употребена**. За еден од тие случаи од страна на СВКПС е поднесена кривична пријава за кривично дело „тешка телесна повреда“ и против полицискиот службеник е изречена задолжителна мерка поведување на постапка за утврдување на одговорност пред надлежната Комисија за отказ, за еден случај од страна на СВР Скопје е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „насилство“, а од страна на СВКПС е изречена задолжителна мерка поведување на постапка за утврдување на одговорност пред надлежната Комисија за отказ. Во останатите три случаи до Основните јавни обвинителства во Скопје и Тетово се поднесени Посебни извештаи за нивно запознавање и натамошно постапување, а во еден од тие случаи е изречена и задолжителна мерка против тројца полициски службеници поведување на постапка за утврдување на одговорност пред надлежната Комисија за отказ. Во последниот случај за неоснованоста на употребата на физичка сила од страна на раководителот на организационата единица каде е вработено лицето кое неосновано и неоправдано употребил физичка сила е поведена постапка за утврдување на одговорност пред надлежната Комисија за отказ.

Во врска со добиените предмети, како за предметите за кои се вршени проверки, така и за оние предмети по кои не е вршено проверки (премети кои се препраќани до други организациони единици за постапување или предмети за кои на граѓаните им е дадено објаснување или укажување), доставени се 1085 одговори и известувања **до граѓаните**, **63** одговори до невладини организации, 33 одговори до фирми, 18 одговори до **адвокати**, како и одговори до други субјекти правни лица.

Од вкупно примените 70 поднесоци од **Народниот правобранител**, **одговор е доставен на 68 претставки**, останатите две се во постапка за проверка и изготвување на одговор. Исто така, во овој период од Народниот правобранител се доставени и пет одговори на поднесоци добиени при крајот на 2008 година.

Како и досега, една од главните приоритети на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди беше и превентивното работење. Во таа насока, особено внимание беше посетено на: унифицирање во постапувањето на полициските службеници во одделни сегменти од полициското работење таму каде што ќе се констатираше невоедначеност во постапувањето; укажување од потребата за регулирање, усогласување или измена на одредени подзаконски акти; како и укажувања за отстранување на негативни состојби и

појави кои имаат влијание врз ефикасноста на работењето на полициските службеници.

За време на одржување на председателските и локалните избори во Р.Македонија, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, активно се вклучи во рамките на своите надлежности за правилно, непречено и законито спроведување на изборниот процес. СВКПС

одржа работни состаноци со раководниот кадар на организационите единици во Министерството за внатрешни работи, на кои им беше укажано на начинот на постапување на полициските службеници за време на предизборната кампања, денот на изборите и постижборниот процес. За време на целиот изборен процес, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди презеде мерки и активности за испитување на посочените случаи за непрофесионално постапување на полициски службениците и во случаите каде утврди непрофесионално постапување и постапување спротивно на прописетите изрече соодветни задолжителни мерки.

Од октомври 2009 година, согласно Законот за спречување на корупција, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди врши евидентирање и чување на анкетните листови на сите службените лица во Министерството за внатрешни работи и со нив постапува согласно Правилникот за начинот на постапување со анкетните листови на службените лица.

Со донесување на Законот за внатрешни работи, а имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат примена на член 128 од Законот (членот се однесува на односот на работниците во МВР во однос на активностите на политичките партии), Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди презеде мерки и активности за негово спроведување и доследно придржување на одредбите од истиот. За таа цел беше изготвена инструктивна телеграма потпишана од Министерот за внатрешни работи, со која се информираат вработени во МВР за доследно придржување на членот 128 од Законот за внатрешни работи, како и со можните последици кои произлегуваат за непридржување на насоките дадени во известувањето. Исто така, кон крајот на ноември годинава, помошникот на министерот м-р Анета Станчевска одржа работни состаноци со раководителите на организациони единици на МВР со цел непосредно запознавање со обврските кои произлегуваат од истиот со укажување истите да одржат работни состаноци со основниот полициски состав за доследно применување на телеграмата. Инаку, непосредно задолжен за доследно почитување на одредбите на член 128 од Законот за внатрешни работи на сите вработени во Министерството е Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди.

Изминатата година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди излезе на лице место, односно вршеше проверки за 225 случени **сообраќајни незгоди со возила сопственост на МВР**. Од извршените проверки е констатирано дека само во еден случај возилото било управувано без уредно издаден налог за патување, а во пет случаи кај полициските службеници- возачи и кај еден совозач е констатирано присуство на алкохол во организмот. Во случаите каде е утврдена вина за предизвикување на сообраќајната незгода од страна на соодветните служби во МВР се поднесени 13 кривични пријави и 62 прекршочни пријави. За случаите каде се утврдени пропусти од страна на полициските службеници поради кои е настапена материјална штета на возилата сопственост на МВР, СВКПС до непосредните раководители каде истите се вработени изрече задолжителни мерки да бидат покренати 87 постапки за надомест на штета, а во седум од случаите поради управување без налог на возило и алкохолисаност на полицискиот службеник за време на извршување на службени задачи, покрај постапка за материјална

одговорност е изречено и поведување на постапка за утврдување на одговорност пред надлежната Комисија за отказ.

Во анализираниот период, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и понатаму продолжи со вршење на **контроли во организациони единици на МВР, со цел утврдување на алкохолизираност на полициските службеници за време на работа, почитување на работното време, употреба на службени возила со уредно издаден налог за патување, управување на приватни возила со изминат рок на важност на сообраќајните дозволи и почитувањето на стандардните оперативни процедури**. Извршени се 19 контроли во сите осум Сектори за внатрешни работи, во 36 Полициски станици, 26 Полициски одделенија, 14 Надворешни канцеларии за криминалистички работи, 5 Одделенија (организиран криминал, недозволена трговија со дрога, економски криминал, аналитика и крим техника) во СВР Куманово, четири Полициски станици во два Регионални центри за гранични работи во Секторот за гранично работи и миграции, како и контроли на Посебната мобилна единица за борба против криминалот. Извршено е алкотестирање на 1.431 полициски службеници, при што кај 31 лице е утврдено присуство на алкохол во организмот. За сите лица кај кои е утврдено дека консумирале алкохол од страна на СВКПС до непосредните старешини се изречени соодветни задолжителни мерки (за 22 лица намалување на дел од плата, за десет лица поведување на дисциплинска постапка, од нив едно лице одби да биде алкотестиран). За констатираните пропусти по однос на процедурите за постапување со повикани, приведени и задржани лица, се предложени мерки за нивно надминување, а на едно лице поради управување на приватно возило со изминат рок на важност на сообраќајната дозвола му е издаден налог за наплата на глоба. Во јануари годинава, извршена е **контрола пред седиштето на МВР, на ПМВ сопственост на МВР на РМ, управувани од службени лица, како и контрола на ПМВ во приватна сопственост, управувани од вработени во МВР**. Контролирани се 46 службени возила, од нив 11 службени лица не поседуваа налог за нивно управување, а останатите контролирани службени лица имаа налози за користење на службени возила со различен рок на важење: дневни, месечни, периодични и др. Со контролата откриено е приватно возило управувано од полициски службеник на кого му беше изминат рокот на сообраќајната дозвола, поради што му беше издаден налог за наплата на глоба за сторен прекршок од Законот за безбедност на патниот сообраќај.

Во текот на изминатата година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди извршени **контроли во Одделението за управни работи** во СВР Скопје, СВР Битола, СВР Тетово, СВР Куманово, СВР Штип, СВР Охрид, СВР Струмица, ПС Прилеп, ПС Гостивар, ПС Кочани и ПС Кавадарци. Контролите се спроведени во однос на утврдување на законитото и професионално работење на вработените во рефератите за патни исправи, матичното работење, моторни возила и лични карти во наведените Одделенија за управни работи. За констатираните пропусти во работењето од страна на СВКПС беа предложени соодветни мерки за надминување на истите.

Соработка со сродни служби од други држави

Во мај годинава, претставници од Секторот внатрешна контрола и професионални стандарди го посетија Австриското федерално биро за внатрешни работи-Биро за внатрешни истраги, на која посета беа разменети искуства од двата Сектори. Посетата беше со цел да се интензивира меѓусебната соработка и соработката со другите сродни служби од Европа. Исто така, раководителот на Секторот за внатрешна контрола и професионални

стандарди, во периодот од 09 до 18.07.2009 година, учествуваше на третото интернационално антикорупциско летно училиште, во Хернстеин – Австрија.

На 24 и 25.09.2009 година во Будва, Република Црна Гора во организација на Мисијата на ОБСЕ во Црна Гора и Одделението за внатрешна контрола на полицијата при Управата на полицијата во Р.Црна Гора се одржа Регионална Конференција на службите за внатрешна контрола на полицијата на земјите од Југоисточна Европа на тема: „Борба против корупција во полицијата“, на која учествуваа претставници на СВКПС и службите за внатрешна контрола во Министерствата за внатрешни работи на земјите на југоисточна Европа.

Од 04 до 06.11.2009 година во Р Словенија, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди учествуваше на деветата Конференција на европските партнери за борба против корупцијата, која претставува независна и неформална организација на полициски контролни тела врз работата на полицијата и антикорупциските авторитети на земјите на Европската унија и Советот на Европа. На конференцијата МВР претставувана преку Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди е примена како полноправна членка на ЕПАК.

Во организација на CIVIPOL во периодот од 15- 23 ноември 2009 година, претставници од Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди остварија студиска посета на Р. Франција. За време на посетата остварија работни средби со претставници на Генералната инспекција на националната полиција, Генералната инспекција на службите на префектура на полицијата и Генералната инспекција на администрацијата. На работните состаноци беше извршена размена на искуства на работењето на организационите единици во Министерствата за внатрешни работи во чија надлежност е контролата на работењето на вработените.

Кадровско екипирање на Секторот

Во текот на извештајниот период, од Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на други работни места во Министерството беа прераспоредени пет вработени. Со интерен оглас, објавен при крајот на 2008 година пополнети се три работни места, додека на интерниот оглас објавен во четвртиот квартал од годинава, селектираните кадри-тројца ќе отпочнат со работа од јануари 2010 година.

Дополнително за успешно функционирање и ефикасно извршување на работните задачи со воведениот систем на перманентна обука ќе се подигне степенот на стручно оспособување на ново вработените, а истовремено ќе се придонесе за стручно и професионално надоградување на вработените во Секторот.

Обуки за вработените во Секторот

Обуките за вработените во Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, се одвиваат согласно временската рамка за реализирање на планираните обуки за 2009 година.

Со оглед на тоа што во изминатата 2008 година, Секторот се опреми со информатичка опрема и се спроведе основна обука за работа со компјутери, согласно предвиденото во Програмата во 2009 година е реализирана обука за спецификите кои ги нуди софтверското решение за поврзување на компјутерите во затворена мрежа за потребите на Секторот. Обуката ја посетуваа сите вработени во Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и истата се спроведе во Охрид од страна на фирмата што ја изработи

апликацијата. Истата ќе биде во целосна употреба на почетокот од 2010 година, штом ќе се обезбедат техничките услови за меѓусебно мрежно поврзување со деташираните советници во Секторот со што ќе се овозможи поефикасна и поефективна размена на информации во Секторот.

На 11 и 12 април 2009 година, во Центарот за обука на МВР во Скопје, во организација на невладините организации имплементирани во Проектот за поддршка на човековите права, поддржани од Фондацијата Институт отворено општество- Македонија и Фондот за жртви од тортура при ООН, а во соработка со Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и Управата за извршување на санкции при Министерството за правда се одржа обука на тема: „почитување на човечките права на лицата лишени од слобода“. На обуката учествуваа петмина вработени во Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, 25 сменоводители во полициски станици, како и 15 службеници од Управата за извршување на санкции- Сектор за обезбедување во КПД Идризово.

Инаку, заложбата на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди дел од обуките да се реализираат заедно со претставници на локалната самоуправа, невладините организации, канцелариите на Народниот правобранител и претставници на Полициските станици се реализира со спроведување на обука од областа на почитувањето на човековите слободи и права пред се на она категорија на вработени полициски службеници кои најчесто доаѓаат во контакт со граѓаните при примена на полициските овластувања. На иницијатива на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, на почетокот на март 2009 година, во Центарот за обука во Скопје е реализирана едукативна обука на припадниците на посебната мобилна единица на полицијата за борба против криминалот – “Алфи”, во траење од пет дена, посветена на корпусот човекови слободи и права од аспект на полициското работење. На неа припадниците на посебната мобилна единица, поделени во тимови, беа запознати со нормите во областа на човековите слободи и права. На обуката, пред припадниците на посебната мобилна единица свои излагања имаа и претставници на Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права, како и на невладините организации „Коалиција сите за правично судење“ и „Месечина“.

Така во соработка со Министерството за внатрешни работи на Република Франција, во мај годинава во Скопје, беше спроведена тринедвна обука и размена на искуства на претставници на Генералната инспекција на Националната француска полиција со вработени во Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди.

Материјално и техничко опремување во Секторот

Еден од предусловите за навременото, ефикасно и ефективно извршување на задачите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди претставува материјално-техничка опременост на Секторот.

Во основа, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди ги задоволува основните потреби со персонални компјутери, но заради примена на софтверската апликација и заради имплементација на новиот проект на Владата на Република Македонија има потреба за набавка на уште дополнителна информатичка технологија.

Со финансиска помош од страна на ИЦИТАП во 2009 година, е отпочнато со опремување на Секторот со безбедносна опрема за исполнување на мерките за физичка безбедност на просториите каде е сместен Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, која ќе продолжи и во текот на наредната 2010 година.

Во 2009 година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди се вклучи во реализација на новиот Проект на Владата на Република Македонија- „документ менаџмент систем“, со кој се овозможува електронско чување и раководење со документи. Со имплементација на овој проект ќе се поврзуват Министерствата и другите институции во државата со цел електронска размена на информации и податоци. Со реализацијата на „документ менаџмент системот“ ќе се избегне употребата на хартија и досегашното движење на поштата од рака на рака, со што ќе се овозможи брзо и непосредно комуницирање. Со овој проект за прв пат во државата ќе се воведат електронски потпис на документите. Отпочнати се првичните активности за реализација на овој проект што во текот на наредната 2010 година ќе заземе значаен дел од активностите за негова имплементација.

Како и претходните години, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди има недостиг на возила за ефикасно и ефективно извршување на задачите. Секторот располага со шест возила кои не ги задоволуваат потребите за навремено извршување на работите и задачите. Особено проблемот со недостиг на возила се чувствува во Секторите за внатрешни работи каде се просторно сместени деташираните работници на Секторот.

Јакнење на институционалната и меѓуинституционална соработката на Секторот со институции задолжени за борба против незаконско и непрофесионално постапување

И во изминатата 2009 година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди продолжи со активностите за зајакнување на соработката со Одделот за организиран криминал, Основните јавни обвинителства и судовите.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, во сите случаи кога има основано сомнение дека одреден полициски службеник или овластено службено лице е сторител на кривично дело, задолжително вршеше консултации со надлежното Јавно обвинителство. Истовремено, Секторот благовремено и сеопфатно постапуваше по сите дописи кои доаѓаат од Обвинителството и Судовите.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, реализира неколку заеднички активности со Одделот за организиран криминал во МВР, а врши и размената на информации од взаемен интерес. Во борбата против незаконското и непрофесионалното постапување, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди соработуваше со Одделот за организиран криминал во МВР. Така, во случаите на докажување на казнени дела, кои имаат елементи на организиран криминал и корупција во кои се инволвирани вработени во Министерство за внатрешни работи, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди се вклучуваше и преземаше мерки и активности од сопствена надлежност и во зависност од случаите согласно подзаконските акти изрекуваше соодветни задолжителни мерки спрема лицата вработени во МВР, кои се кривично пријавувани.

Во делот на меѓуинституционалната соработка, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди остваруваше соработка со Државниот инспекторат за труд, Републичкиот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за транспорт, како и со Одделението за професионална одговорност при Царинската управа на Р.Македонија, со цел спроведување на заеднички контроли.

Во текот на годинава, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во координација со **Државниот инспекторат за транспорт** изврши **31 контрола на наплатни станици во Републикава** со цел откривање на злоупотреба на службените легитимации и поминување на наплатни станици на вработени во МВР без при тоа да бидат подмирени трошоците согласно Законот за јавни патишта. За време на контролите поминаа **833 возила без да платат патарина**. На сите возачи кои ги поминаа наплатните станици без да платат патарина од страна на државниот инспектор им беше издаден платен налог за наплата на глоба за сторени прекршоци од Законот за јавни патишта. За време на контролите **39 возачи, вработени во Министерството за внатрешни работи**, злоупотребувајќи ја службената легитимација ги поминаа наплатните станици, без да платат патарина. Покрај налогот за наплата на глоба, од страна на СВКПС против вработените во МВР, кои ги злоупотребија службените легитимации спротивно на подзаконските акти до непосредните старешини каде истите се вработени, изречени се задолжителни мерки за поведување постапка за утврдување на одговорност на полициските службеници пред надлежните Комисии за отказ.

Во текот на анализираниот период од годината, **Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди заедно со претставници од пазарната и трудова инспекција во 13 наврати извршија контрола на 122 угостителски објекти (кафе барови и дискотеки)** на територијата на Р. Македонија, со цел откривање на припадници на Министерството за внатрешни работи, кои извршуваат обезбедување на објектите од овој вид.

При вршење на контрола од страна на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во Полициските станици за гранична контрола, по претходен договор за соработка, во два наврата Секторот пружи стручна помош при **вршење на контрола на инспектори од Одделението за професионална одговорност при Царинската управа** околу утврдување на присуство на алкохол кај царинските службеници, вработени во царинската служба на граничните премини каде што беше спроведувана контролата.

Јакнење на соработката со институциите надлежни за надворешна контрола на Министерството и невладините организации

Еден од клучните приоритети на Министерството за внатрешни работи, а посебно на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и оваа година е продожување на соработката со Народниот правобранител, Постојната анкетна комисија за заштита на човековите слободи и права во Собранието на Р. Македонија и невладините организации. Основната функција на Народниот правобранител и невладиниот сектор е да даваат правна помош и да ги штитат основните права и слободи на граѓаните во сите случаи кога тие им се загрозени, без разлика на тоа од кој орган или институција тоа се чини.

Во извештајниот период, Секторот ја продолжи својата активност за одговорно и сеопфатно информирање на Народниот правобранител и невладините организации за своите активности, а навремено и сеопфатно доставува известувања и на барањата на Постојната анкетна комисија за заштита на човековите слободи и права. И понатаму се практикуват непосредни средби помеѓу претставници на Секторот и Народниот правобранител. Сите достави од Народниот правобранител и невладините организации сериозно се земаат во постапка и во рамките на нужно неопходното време за заокружување на проверките, благовремено се одговараат.

Во декември 2009 година, претставници Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди со претставници на Канцеларијата на Народниот Правобранител на Р.Македонија посетија Полициски станица од општа

надлежност со цел вршење на проверка во кој степен се имплементирани препораките на Народниот правобранител содржана во информација за состојбите во Полициски станици од јуни 2009 година.

Исто така, во функција на транспарентното работење на Министерството и во тие рамки на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, претставници од Секторот земаа учество на повеќе отворени трибини на кои се дискутираше за заштитата на човековите слободи и права.

Имплементација на Антикорупциската програма

Антикорупциската програма на Министерството за внатрешни работи за 2009 година, што ја донесе Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди кон крајот на 2008 година, во име на Министерството произведува обврски за сите структури во организацијата на Министерството и Полицијата. Покрај донесувањето на програмата, Секторот е задолжен да ја следи реализацијата на активностите содржани во истата и да ги насочува мерките кои ќе се преземаат во таа насока.

Со цел имплементација на Антикорупциската програма, претставници на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди остварија работни посети во сите организациони единици во МВР согласно Акцискиот план за имплементација на Антикорупциската програма каде одржаа работни средби со раководните старешини.

Антикорупциската програма на Министерството за внатрешни работи за 2009 година, воглавно е реализирана, во најголем дел по донесување на Законот за внатрешни работи и подзаконските акти за негова имплементација.

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во текот на 2009 година согласно своите надлежности водеше постапки за утврдување на фактичката состојба во сите случаи на сомнение дека постои корупција или коруптивно однесување и таквите случаи соодветно ги санкционира. Како резултат на таквата активност од вкупно 36-те кривични пријави, 27 кривични пријави се за сторени 28 кривични дела со елементи на корупција. Од нив, најмногу-25 се за кривичното дело „злоупотреба на службената положба и овластување“ и по едно кривично дело „примање поткуп“, „несовесно работење во службата“ и „послужување во службата“.

Како резултат на обуката спроведена на крајот на 2008 година, за борба против корупцијата на 15 обучувачи од Регионалните центри за гранични работи, истите во овој период во Секторот за гранични работи и миграции и во четирите Регионални центри за гранично управување спроведоа антикорупциска обука на 555 лица. Обука на тема „корупција“ во април годинава, од претставник на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди и од Националниот координативен центар за гранично управување беше спроведена и на вработени во Отсекот за персонализација на документи во Одделот за информатика и телекомуникации.

На крајот на 2009 година, Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди изготви нова Антикорупциска програма на Министерството за внатрешни работи за 2010 година. Со новата Антикорупциска програма се дефинирани целите и приоритетите за 2010 година, која како и минатогодишната содржи Акциски план за нејзина имплементација

ПРИЛОГ: - Табеларен преглед на одредени податоци.

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
д-р Анета Станчевска

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД
на одредени податоци од Секторот во внатрешна контрола и
професионални стандарди

I. Број на службени лица спрема кои се изречени задолжителни мерки од Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди по вид и години:

	Вкупно предмети по кои е постапено	Кривични пријави	Барање за поведување прекрш. Постапка	Поведув. дисциплин. постапка	Намалув. на дел од плата	Писмено предупредување	Прераспоредување на др. работно место	Постапка за надомест на материј. штета	Оддалечување од раб.место
2006 г.	691	37	8	102	93	102	57	3	12
2007 г.	974	106	12	179	145	149	43	3	84
2008 г.	1148	75	6	173	96	122	53	32	39
2009 г.	1355	50	1	201	160	193	13	91	28

II. Поднесоци против полициски службеници за употребена физичка сила.

	вкупно поднесоци	Основани	Неосновани	нема докази
2006 година	83	9	51	23
2007 година	61	9	33	19
2008 година	64	4	36	24
2009 година	79	6	37	36

III. Поднесоци од Народниот правобранител

	Вкупно поднесоци	одговорени
2006 година	112	103+(16) ²
2007 година	50	44+ (9)
2008 година	51	46+ (6)
2009 година	70	68+ (5)

IV. Добиени и одговорени поднесоци од невладини организации

	примени	одговорени
Хелсиншки комитет	35	33+(1)
„Арка“	4	2
„Сите за правично судење“	9	8
„Центар за граѓанска иницијатива“	6	6
НВО „Избор“	8	7
Центар за демократски развој	1	1
НВО „Поезија“	1	/
Здружение „Достоинство“	1	1
ХДЗР „Месечина“	1	1

² Бројката во заградата се однесува на одговори по предмети добиени претходната година.

Вкупно	66	59+(1)
--------	----	--------